

Прилог 1: Матрица за следење на Акцискиот план за 2023 година

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
ПРИОРИТЕТ									
Мерка	Активност								
СТОЛБ I: Економска анализа, макроекономска и фискална рамка									
ПРИОРИТЕТ 1: Преидидување и известување на приходите									
МЕРКА 1: Подобрување на даночното и царинско известување во согласност со најдобрите практики на ЕУ									
АКТИВНОСТ									
	Обука за изготвување на извештај за даночни расходи	МФ	K4/2023	Во тек на реализација: Реализирано во прва фаза во K2, 2023 (за данок на добивка, данок на личен доход и данок на додадена вредност).			Обуката ќе продолжи во втора фаза во K4 2023 (за акцизите и царините).	K4 2023	
МЕРКА 2: Зголемување на капацитетот за даночни и царински модели									
АКТИВНОСТ									
	1.Спроведување на обука за планирање на приходи од акцизи од тутунски и алкохолни производи	МФ	K4/2023	Завршено: Реализирано во K2 2023. (дополнително и од областа на данокот на моторни возила)					
	2.Спроведување на обука за примена на моделот на данокот на личен доход	МФ	K4/2023	Во тек на реализација: Од страна на Светската банка се развиени модели за симулација на фискалните, економските и ефектите врз здравјето на луѓето и врз животната средина од потенцијални промени во јавните политики од областа на акцизите на тутунски и алкохолни пијалоци, како и од областа на данокот на моторни возила.			Во понатамошниот период е планирано инсталација на овие модели во Министерството за финансии, како и спроведување на обуки за унапредување на капацитетите за самостојно симулирање на фискалните ефекти од различни сценарија на јавни политики во овие области.	K4 2023	
	3.Спроведување на обука за примена на моделот на данокот на добивка	МФ	K4/2023	Во тек на реализација: Со поддршка на Светската банка, отпочнати се обуки за примена на моделите за данокот на личен доход и данокот за добивка, кои ќе продолжат и во текот на 2023 година					
ПРИОРИТЕТ 2: Економски анализи и макроекономски предвидувања									
МЕРКА 1: Градење на капацитет за економски анализи									
АКТИВНОСТ									
	1.Продолжување со изработката на нова алатка за проценка на влијанието на економските политики и реформи преку употреба на модел за финансиско програмирање.	МФ (СМП, СТ, СБФ, СЈД)	2023	Во тек на реализација: Во соработка со швајцарскиот Државен секретаријат за економски прашања (SECO) се имплементира Проектот за макроекономско планирање и управување во преку модуларен пристап (4 модули), при што модул 1 е наменет за МФ и истиот започна да се реализира во 2022 и ќе продолжи до крајот на 2023 година. Во рамки на модул 1 во текот на 2022 г. беа спроведени пет обуки на вработените, од кои три беа онлајн, а две беа со физичко присуство. Имено, со овие обуки беше направено мапирање на податоците за рамката за макроекономско планирање и беше започнато со пополнување на истата со податоци по сектори, односно податоци за реален и фискален сектор, а беше презентирана и меѓусебната поврзаност на компонентите во рамки на реалниот и фискалниот сектор, како и врската помеѓу инфлацијата, БДП дефлаторот и фискалните приходи. Воедно, беше презентирано и сезонско прилагодување на податоците со програмата Jdemetga+, како и ажурирање на веќе внесените податоци во рамката за макроекономско планирање. Во текот на првата половина од 2023 година беа спроведени следните обуки на вработените: • На 17, 18 и 20 јануари 2023 одржани се онлајн консултации со експертите во врска со подготовката на макро-фискалниот дел од Програмата за економски реформи (ERP) 2023- 2025, односно пресметка на потенцијален БДП со користење на филтерот CF (Christiano-Fitzgerald) и филтерот HP (Hodrick-Frescott). • Во периодот од 21.03 – 24.03.2023 г. беше одржана обука со физичко присуство за вклучување на податоците од финансискиот сектор, со подетален осврт на податоците за јавен долг (структурата на долгот, планот за финансирање на долгот и сл.) и интеракција со аналитичката алатка за долгот, која е развиена во соработка со Светска банка и ММФ, а се користи во среднорочната Стратегија за управување со јавен долг. • Во периодот од 16.05. – 19.05.2023 г. беше одржана обука со физичко присуство за монетарен сектор, како и првичен преглед на еластичноста и меѓуповрзаноста на компонентите во рамките на монетарниот сектор.			Во втората половина од 2023 г. планирани се 27 работни дена за обука, од кои 20 дена ќе бидат реализирани преку 5 мисии (четири дневни обуки), од кои 4 мисии ќе бидат со физичко присуство во МФ и 1 мисија ќе биде онлајн, додека останатите 7 дена се предвидени за консултација со експертите во врска со практичната примена на рамката за макроекономско планирање, согласно нашите потреби. Во рамки на планираните обуки ќе се опфатат следните теми: надворешен сектор и меѓуповрзаноста на компонентите во рамките на надворешниот сектор, подготовка на основно макроекономско сценарио, односно практична примена на Рамката за макроекономско планирање, давање претпоставки/оцени; разбирање на импликациите од претпоставките и потенцијалните нерамнотези, воведување на концептот на алтернативни макроекономски сценарија, односно проценка на влијанието од менувањето на политиките, како и алтернативни сценарија за различни надворешни претпоставки. Исто така, планирани се обуки во врска со продлабочувањето на аналитичките способности на учесниците во однос на толкувањето на економските податоци и проекции добиени со макроекономскиот модел.		K3/2023
МЕРКА 2: Развивање на нови макроекономски модели									
АКТИВНОСТ									
	1.Комплетирање на изработката на новата алатка за краткорочно проектирање на инфлација	МФ (СЕПР)	K2/23	Завршено: Во периодот од 08.06 - 09.06 2023 г. беше одржана завршна онлајн работилница со експертите на која беше спроведена дополнителна разработка и проценка на целокупниот модел за инфлација, односно вработените со помош на експертите работеа на целиот процес на проектирање на инфлацијата, а се направија и модификации на моделот со помош на алатки и техники за ажурирање на истиот, како и помош и совети за понатамошно работење со моделот			Во втората половина од 2023 година планирано е да продолжи соработката со експертот ангажиран од Светска банка во насока на одржување на консултации за функционирањето и тестирањето (калибрирањето) на моделот за краткорочно проектирање на инфлацијата.		
	2.Ажурирање на алатката „Nowcasting“ што претставува модел за краткорочно проектирање на економскиот раст	МФ (СЕПР)	K4/23	Незапочнато.			Во втората половина од 2023 година планирана е соработка со експерт ангажиран од Светска банка за ажурирање и повторно воспоставување на моделот за краткорочно проектирање на економскиот раст на БДП (GDP Nowcasting). Имено, првата обука е предвидена во периодот 10.07 - 14.07.2023 година.	K4/23	
	3.Спроведување на обуки од областа на економетријата	МФ сектори и други заинтересирани страни (СЕПР, СБФ, СД, СЈД); Собрание-ПБК и ПИ, ФС-СТ, академија	K4/23	Незапочнато: Се очекува да се потврди термин за одржување на презентација во октомври 2023 за BAP макроструктурен модел кој се развива од експерти на Светска банка.			Во соработка со Светска банка се разгледуваат можности за дополнителни обуки во рамки на оваа активност. Доколку се потврдат дополнителните обуки со термини на нивна реализација истите ќе бидат наведени во следниот извештај.	K4/23	
	4.Изработка на BAP модел за проектирање на економскиот раст	МФ (СЕПР)	2025	Незапочнато.			Се очекува да се потврди термин за одржување на презентација во октомври 2023 за BAP макроструктурен модел кој се развива од експерти на Светска банка.	2025	

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРИТЕТ				Завршено	Во тек на реализација	Незапочнато		
Мерка	Активност							
МЕРКА 4: Воспоставување на Фискален совет								
АКТИВНОСТ								
	1.Номинација и избор на членови на Фискален совет	Собрание, МАНУ, НБРСМ, ДЗР и МФ (СБФ, СЕПР)	K1/23	Во тек на реализација: Во првата половина од 2023 година номинирани се кандидати за членови на Фискалниот совет и тоа: академик Абдулменаф Бечети на предлог на МАНУ, професор Марина Трпска од Економскиот факултет на предлог на ДЗР и професор Глигор Бишев долгогодишен банкар и поранешен вицегувернер на предлог на НБРСМ.			До крајот на годината следи нивен избор од страна на Собранието.	K1/23
	2.Избор на членови на телото за стручно - административна поддршка на Фискалниот совет	ФС, Собрание и МФ (СБФ, СЕПР)	K2/23	Во тек на реализација: Во втората половина од 2023 година ќе се објават огласи за избор на дел од членовите на телото за стручно - административна поддршка на Фискалниот совет.			До крајот на годината се очекува да заврши изборот на дел од членовите на стручно - административното тело.	K2/23
	3.Подготовка на подзаконски прописи засновани на меѓународна добра практика за утврдување на процедурите со кои ќе се операционализира работата на Фискалниот совет и тело за стручна и административно-техничка поддршка	ФС, Собрание, МФ (СБФ, СЕПР)	K4/23	Во тек на реализација: Во втората половина од 2023 година ќе се донесе Статутот и Правилникот за работа на Фискалниот совет, за што е обезбедена поддршка од експерт на Светска банка.			До крајот на годината се очекува да се донесат Статутот и Правилникот за работа на Фискалниот совет.	K4/23
	4.Градење капацитети за фискалниот совет и стручното тело за да се анализира спроведувањето на фискалните правила, отстапувањата од правилата, известувањето за анализата и комуникацијата со јавноста.	ФС, Собрание, и МФ (СБФ, СЕПР)		Незапочнато.			Се очекува активностите да започнат во 2024 година со поддршка обезбедена во рамки на проект на Светска банка.	K3/24
	5.Подготовка на извештај заснован на меѓународна компаративна анализа за искуството и начинот на кој Министерствата за финансии известуваат за усогласеноста со фискалните правила	МФ (СБФ, СЕПР, СТ, СЈД)		Незапочнато.			Се очекува активностите да започнат во 2024 година со поддршка обезбедена во рамки на проект на Светска банка.	K4/24
	6.Изработка на интерна процедура во Министерството за финансии за интерна координација за известување за почитување на фискалните правила	МФ (СБФ, СЕПР, СТ, СЈД)		Незапочнато.			Се очекува активностите да започнат во 2024 година со поддршка обезбедена во рамки на проект на Светска банка.	K1/25
	7.Градење на капацитети во Министерството за финансии за ex-ante и ex-post проценка и известување за спроведувањето на фискалните правила.	МФ (СБФ, СЕПР, СТ, СЈД)		Незапочнато.			Се очекува активностите да започнат во 2024 година со поддршка обезбедена во рамки на проект на Светска банка.	K4/25
ПРИОРИТЕТ 3: Зајакнување на управувањето со јавен долг								
МЕРКА 1: Намалување на оперативните ризици при управувањето со јавниот долг								
АКТИВНОСТ								
	1. Воведување на електронско банкарство со НБРСМ за отплата на надворешен долг	МФ	K1/25	Завршено: Започнато е воведување на дигитализација на плаќањата кон странските кредитори, преку воведување на електронско банкарство со НБРСМ, преку која се вршат отплатите кон странски кредитори. Активноста е завршена со оглед дека постигнат е таргетот кој предвидува 70% од налозите за надворешен долг да се реализираат електронски.				
	2. Зајакнување на капацитетите надлежни за управување со јавниот долг	МФ	K4/25	Во тек на реализација: Во текот на првата половина на 2023 година се ангажираа 2 лица преку Агенцијата за привремени вработувања со што делумно се реализира активностата.			Потребно е вработување на лица со редовен работен однос за кои треба да се распише оглас за вработување и да се спроведе постапката за селекција и избор на кандидати.	K4/23
	3.Усогласување на состојбата на долгот со кредиторите	МФ	K4/24	Во тек на реализација: Започнат е процесот на усогласување и истиот треба да се финализира кон крајот на 2024 година.				K4/24
МЕРКА 2: Зголемување на транспарентноста на јавниот долг								
ACTIVITY								
	1. Измени и дополнувања на Законот за јавен долг во насока на усогласување со дефиницијата за долг согласно со Мастришките критериуми	МФ	K4/24	Незапочнато.				K4/24
	2. Подобрвање на Буџетскиот документ со податоци за долгот	МФ	K4/25	Незапочнато.				K4/25
МЕРКА 3: Воведување на нови должнички инструменти								
АКТИВНОСТ								
	1. Издавање на нови финансиски инструменти	МФ	K4/2025	Во тек реализација: Со измените и дополнувањата на Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа, како инструменти за надминување на финансиската нестабилност се предвидуваат Структурни обврзници, условни кредити како и издавање на општински обврзници. Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа се донесе на 1.08.2022 година. Согласно со законот, крајниот рок за општините да аплицираат за обезбедување на средства за финансирање на доспеани, а неплатени обврски беше 31.12.2022 година. Во текот на првата половина на 2023 година, Министерството за финансии се подготвуваше за издавање на нов инструмент на финансискиот пазар – граѓанска обврзница. Проспектот на граѓанската обврзница се објави на 30.06.2023, а аукцијата се одржа на 13.07.2023 за којашто имаше двојно поголем интерес.			По добиените барања од страна на општините, Министерството за финансии започна со подготовка за издавање на структурната обврзница и во моментот е во финална фаза, а се очекува нејзина реализација во текот на третиот квартал од 2023 година.	K4/23

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност		СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
ПРИОРИТЕТ				Завршено	Во тек на реализација			Незапочнато
Мерка								
Активност								
СТОЛБ II: Мобилизација на приходи								
ПРИОРИТЕТ: 1: Даночна и царинска политика								
МЕРКА 1: Подобрена законска рамка за приходи, усогласена со законодавството на ЕУ								
АКТИВНОСТ								
	1. Гап анализа на националните законодавни одредби (закони и подзаконски акти и методологија) споредено со најновото законодавство и најдобри практики на ЕУ, во областа на даночното и царинското законодавство	МФ	2025	Во тек на реализација: Предметната активност во голема мера е реализирана во рамки на Твининг проект,Подобрување на наплатата на приходите и даночната и царинската политика". Во март 2023 година, од страна на Министерството за финансии е доставена иницијатива до ДЕУ за одобрување на твининг лајт проект „Понатамошна хармонизација на домашната даночна легислатива со законодавството на ЕУ, и подобрување на проектирањето и известувањето на даночните приходи“. Заклучно со 30 јуни, 2023 година, не е добиено повратно известување во врска со прифаќањето на оваа иницијатива од страна на Европската Комисија.			2025	
	2. Нови законски акти и/или измени на постојното национално даночно и царинско законодавство (закони и подзаконски акти) подготвено врз основа на законодавство на ЕУ што е на сила	МФ	2025	Во тек на реализација: Следните активности без реализирани: • Стапи во сила Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход (врз основа на препораките дадени во Извештајот за напредокот на МК за 2022 година, како и препораките од Заедничките заклучоци од Заедничкиот дијалог со Западен Балкан и Турција, и нацрт-заклучоците од последните Поткомитети за економски и финансиски прашања и статистика и за трговија, индустрија, царина и оданочување); • Изготвен е Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка; • Изготвен е Предлог на Закон за данокот за солидарност; • Изготвен е Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност; • Изготвен е Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите; • Започната е подготовката на нацрт нов Царински законик; • Започната е подготовката на нова Уредба за спроведување на Царинскиот закон; • Донесена е Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (11 продолжение); • Во фаза на објавување во Службен весник на РСМ е и Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (12 продолжение).			2025	
ПРИОРИТЕТ 2: Даночна администрација								
МЕРКА 1: Зајакнување на административните капацитети за подобра наплата на приходите и даночна усогласеност								
АКТИВНОСТ								
	1.Зајакнување на институционалниот капацитет на даночната администрација, особено во заостанатиот даночен долг и даночната усогласеност	УЈП	2025	Во тек на реализација: Работна група – Проектен тим формиран со Решение на Директорот на УЈП согласно својата задача за воведување Центар за извонредност за попис, процена, заплена и продажба на имот заради наплата на данок, изготви проектна документација која обезбедува: • Дизајнирање на моделот на функционирање на Центар за извонредност, припадноста во структурата на внатрешната организација на УЈП и поделбата на должностите со ОНД во РД и ДГДО • Процена на потребните човечки ресурси во Центар за извонредност со соодветни стручни квалификации • Процена на други услови за практично функционирање на Центарот за извонредност (сместувачки простор, софтверски апликации и др.). Предложениот модел се однесува на воведување нова централизирана организациона единица во УЈП – Центар за даночно извршување. Практичната имплементација на Центарот за даночно извршување е условена првенствено со измени на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места во УЈП, за да се воведат новата организациона единица и да може да започне регрутацијата на човечки ресурси преку интерни прераспоредувања и нови вработувања, јавни набавки и сл. Во меѓувреме стапија во сила измени на Законот за Управата за јавни приходи, со кои УЈП е обврзана во рок од шест месеци, односно до ноември 2023 год., да донесе нови акти за внатрешната организација на УЈП.		Идни чекори кои треба да се преземат во следниот период за подобрување на имплементацијата е формално-правното воведување на Центарот за даночно извршување како нова организациона единица во УЈП која ќе се соедини со севкупните промени – новата внатрешна организација на УЈП, по што ќе следуваат и другите активности за негова практична имплементација.	2023-2025	
МЕРКА 2: Дигитална трансформација на УЈП со воспоставување на Интегриран Даночен Информатиски Систем (ИДИС)								
АКТИВНОСТ								

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност		СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРИТЕТ							
Мерка	Активност			Завршено	Во тек на реализација		
МЕРКА 3: Фискална консолидација за етапно и одржливо намалување на буџетскиот дефицит							
АКТИВНОСТ							
	1. Намалување на тековните расходи во структурата на вкупните расходи со воспоставување на стандарди за трошења и дефинирани критериуми за распределба	Министерство за финансии/Влада	2025	Во тек на реализација: Со Фискалната Стратегија 2024-2028 се предвидува етапна фискална консолидација (преку утврдување на мерки за рационализација по одделни категории на расходи, активности и мерки за подобрувањето на ефикасноста и ефективноста на системот за наплата на јавните приходи кои ќе обезбедат поголема наплата и подобрување на приходната страна на буџетот), при што со новите фискални проекции годишното ниво на буџетски дефицит е козистентно со проекциите во претходната фискална стратегија.		Намалување на тековните расходи со редизајнирање на јавните расходи во вкупните расходи преку зголемени инвестиции во инфраструктурата.	2025
	2. Подобрување на структурата и реализацијата на капиталните расходи	МФ, Влада	2025	Во тек на реализација: Со Буџетот на РСМ за 2023 и Фискалната стратегија 2024-2028 година учеството на капиталните расходи е над 5% од БДП на годишно ниво.		Реализација на мерките од планот за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст со цел обезбедување на поголема наплата и подобрување на приходната страна на буџетот и намалување на јавниот долг под 60% од БДП на земјата на среден рок.	2025
ПРИОРИТЕТ 2: Зајакнато управување со јавни инвестиции							
МЕРКА 1: Планирање на одржливи нивоа на инвестиции							
АКТИВНОСТ							
	1. Да се зајакне улогата, правната рамка и институционалната поставеност на МФ во системот на управување со јавни инвестиции	МФ	К4/2025	Во тек на реализација: Кадровското екипирање на новиот сектор за ПИМ, основан на крајот на декември 2022 година, започна во почетокот на 2023 година. Од 13 предвидени вработени, 3 вработени се прераспоредени во новиот ПИМ сектор. Постапката за нови вработувања (2 нови вработувања) и интерни унапредувања (2 вработени) е во тек.		Продолжување на процедурите за нови вработувања и внатрешно унапредување.	Јули 2023
МЕРКА 2: Подобрена проценка на проекти, селекција и алокација на ресурси за капитални инвестиции							
АКТИВНОСТ							
	1. Обезбедување на обука за професионалци од МФ за оценка на проекти и преглед на прединвестициски студии	МФ	К4/2025	Незапочнато: Оваа активност треба да започне во К3/23.		Обука на кадарот за проценка на проекти и преглед на прединвестициски студии се планира да се спроведе во рамките на проектот за техничка помош од Светска банка.	К3/2023 - К4/2024
	2. Развој на општа методологија за проценка на проектот и определување на цените во сенка (вклучувајќи ги влијанијата поврзани со климатските промени врз инфраструктурата)	МФ	К4/2024	Во тек на реализација: Процесот на развој на нова методологија за ПИМ за проценка, селекција и приоритизација на проектите за јавни инвестиции започна во јуни 2023 година, со техничка помош од Светска банка.		Да се подготви нацрт методологија за ПИМ.	К4/2024
МЕРКА 3: Ефикасен и ефективен мониторинг на капитални инвестиции							
АКТИВНОСТ							
	1. Воведување на мониторинг заснован на ризик на централно ниво.	МФ	К4/25	Во тек на реализација: Новата методологија за ПИМ која во моментот се развива со техничка помош од Светска банка ќе воспостави правила и процедури за следење на проектите.		Подготвување нацрт методологија за ПИМ. Започнување со собирање податоци за проекти за јавни инвестиции од буџетски корисници/ЈП/АД.	К4/2025
	2. Развој на функционални барања за ИТ систем за сеопфатен физички и финансиски мониторинг на проекти за јавни инвестиции	МФ	К4/25	Во тек на реализација: Секторот за ПИМ обезбеди инпут за изготвување на барањата за техничката спецификација за ПИМ модулот на ИФМИС.		Дизајнирање на ПИМ модулот на ИФМИС.	К4/2025
	3. Развој на краткорочно ИТ-решение што ќе ги опфати основните информации за проектот за јавна инвестиција (вклучувајќи ги влијанијата поврзани со климатските промени врз инфраструктурата)	МФ	К4/25	Во тек на реализација: Имплементацијата на оваа активност започна во март 2023 година, кога беше спроведена мисија на ФАД на ММФ за понатамошно дефинирање на главните работни процеси за ПИМ и истражување на опциите за нивно интегрирање во процедурите за подготовка на буџетот. Мисијата, исто така, разговараше за развој на краткорочно ИТ решение за управување со јавни инвестиции (ПИМИС) за да се приберат основните информации за јавните инвестициски проекти и да се создаде база на податоци за управување со податоците за проектот од почетната фаза до фазата на мониторинг (вклучувајќи ги влијанијата поврзани со климатските промени врз инфраструктурата). Ова краткорочно решение се очекува да го премести периодот додека новиот ПИМ-модул на ИФМИС стане оперативен.		Процесот на имплементација на ваквото краткорочно ПИМИС решение ќе продолжи со техничка помош од ММФ ФАД откако Секторот за ПИМ ќе дизајнира проектен концепт (PCN) како дел од новата методологија за ПИМ.	К4/2024

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРИТЕТ								
Мерка								
Активност								
Завршено	Во тек на реализација			Незапочнато				
ПРИОРИТЕТ 3: Ефективни инструменти согласно планот за забрзан економски раст								
МЕРКА 1: Воспоставување на различни фондови во институциите и развој на различни финансиски инструменти								
АКТИВНОСТ								
	1. Воспоставување на Хибриден национален зелен и дигитален фонд за МСМП за старт-апи и иновативни претпријатија	ФИТР	K1/24	Незапочнато.				K1/24
	2. Воспоставување на Фонд за „заселување на бизнис“	ДТИРЗ	K1/24	Во тек на реализација: Измени на Законот за ТИРЗ и Законот за индустриски зони			Доставување на законските текстови и нивно проследување во владина процедура.	K1/24
	3. Воспоставување на Фонд за енергетска ефикасност	Развојна банка	K1/24	Во тек на реализација: Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Развојната банка на Северна Македонија е усвоен на Влада на 25.07.2023 година, со донесувањето на овој закон е воспоставена законска рамка за Фондот за енергетска ефикасност.			Доставување во собраниска процедура	Негово донесување и објавување во Службен весник
МЕРКА 2: Јакнење на капацитетите на различни институции								
АКТИВНОСТ								
	1. Воспоставување на единица за координација на инфраструктурни проекти	Влада на РСМ	K1/24	Во тек на реализација: Проект финансиран од Британска амбасада, со ангажман на УНОПС преку кој се креираше целата единица и начинот на функционирање, но за истата нема доволно позитивни мислења и не е усвоена на Влада			Во владина процедура	
	2. Воспоставување на единица за следење проекти	Влада на РСМ	K1/24	Незапочнато.				
	3. Воспоставување на единица за градење капацитети и обука задолжен за зајакнување на управувањето и институционалните капацитети	Не е утврдено	K1/24	Незапочнато.				
СТОЛБ: IV Јавни набавки								
ПРИОРИТЕТ 1: Политика за јавни набавки								
МЕРКА 1: Зајакнување на институционалниот капацитет								
АКТИВНОСТ								
	1. Унапредување на соработката меѓу клучните институции во системот за јавни набавки	БЈН	K4 2025	Во тек на реализација: Акциски план за спроведување на Стратегијата за јавни набавки 2022-2026, за 2023 година е прифатен од ВРСМ; изготвен е Извештај од воспоставени индикатори за следење на ризиците во јавните набавки 2022 година - Црвени знамиња, кој беше проследен до ДКСК, КЗК и ДЗР.			Одржување на работни состаноци на клучните институции во системот на јавни набавки во рамки на Советодавното тело.	K4 2023
	2. Воспоставување на нов систем за едукација на БЈН	БЈН	K4 2025	Во тек на реализација: Во тек е изготвување на Предлог законските измени со кој би се опфатил делот на едукацијата со цел негово модернизирање и усогласување со препораките на ЕУ. Истовремено, се побарува советодавна помош од меѓународни институции и експерти, се со цел креирање на сеопфатна и модернизирана Програма за Едукација за лица за јавни набавки.			Анализа на евалуационите прашалници од спроведените обуки за сертификација и ресертификација, детектирање на слабостите, сугестиите и предлозите од кандидатите, како и креирање на нова, подобрена и модернизирана програма за Едукација за лица за јавни	K4 2023
ПРИОРИТЕТ 2: Јавно приватно партнерство (ЈПП)								
МЕРКА 1: Воспоставување на Единствен електронски систем за јавно приватно партнерство (ЕЕСЈПП)								
АКТИВНОСТ								
	1. Изготвување и имплементација на софтверското решение за воспоставување на ЈПП и регистар на доделени договори за воспоставување на ЈПП	МЕ	2025	Незапочнато. Донесувањето и ефективната имплементација на Законот за јавно приватно партнерство е тесно поврзано со формирањето на ЕЕСЈПП, неопходно е да се обезбедат финансиски средства за набавка на ЕЕСЈПП И Регистарот за доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство. Главен предизвик е сеуште отвореното прашање за обезбедување финансиски средства за од донатори/буџет. По усвојувањето на Законот за јавно приватно партнерство од страна на Собранието на Република Северна Македонија, ќе започне постапката за подготовка и воспоставување на ЕЕСЈПП.				2025

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност		СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
ПРИОРИТЕТ								
Мерка	Активност							
				Завршено	Во тек на реализација	Незапочнато		
	3. Зајакнување на капацитетите (Единица за реформи на Законот за буџети), обука и управување со промени за поддршка на реформите за Законот за буџети и работењето на ИФМИС на ниво на целата земја.	МФ	K4/25	Во тек на реализација: Реализирани чекори заклучно со 30 јуни, 2023 година: - Формирана Проектна единица - Формирано Работно тело во рамки на Министерство за финансии за развој и имплементација на ИФМИС - Усвоени Услови за ангажирање на консултантска кука за поддршка на РТ			- Објавување на јавен повик за изразување на интерес за техничка помош на РТ на МФ - Доекипирање на составот на РТ со нови членови - Формирање на Работни Комисии надлежни за развој и имплементација на поделните модули на ИФМИС	07/2023 08/2023 08/2023
ПРИОРИТЕТ 2: Зајакнување на сметководството на буџетите и буџетските корисници								
МЕРКА 1: Зајакнување на сметководствениот систем со примена на нови								
АКТИВНОСТ								
	1. Изготвување Стратегија за унапредување на сметководството на буџетите и буџетските корисници со гап анализа, утврдување приоритети и цели и акциски план	МФ	Март 2023	Во тек на реализација: Во периодот јануари-јуни 2023 година се одржаа две мисии на консултантите ангажирани преку Проектот на УНДП во врска со подготовката на Стратегијата за унапредување на сметководството за буџетите и буџетските корисници. На мисијата која се одржа во месец јуни беше презентирана подготвената ГАП анализа за воведување на пресметковното сметководство во Република Северна Македонија.			Подготвување на Стратегија за унапредување на сметководството на буџетите и буџетските корисници и Акциски план	Согласно планот за работа на консултантите, подготвена е Стратегијата за унапредување на сметководството на буџетите и буџетските корисници со Акциски план.
	2. Усвојување на новата регулаторна рамка за сметководството на буџетите и буџетските корисници и на подзаконските акти	МФ	Декеври 2023	Незапочнато.			Усвојување на измени и дополнувања на Законот за сметководство на буџети и буџетски криисници во делот на пропишување на обврската за сертификација на сметководителите во јавниот сектор. Подготвувањето на новата регулаторна рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници и потребните подзаконски акти ќе следат по усвојувањето на Стратегијата за унапредување на сметководството на буџетите и буџетските корисници согласно насоките и роковите уврдени во Акцискиот план.	Усвојување на измените и дополнувањето на Законот за сметководство на буџети и буџетски криисници се очекуваат до крајот на 2023 година.
ПРИОРИТЕТ 3: Академија за јавни финансии								
МЕРКА 1: Воспоставување на Академија за јавни финансии								
АКТИВНОСТ								
	1. Создавање правна основа за формирање и функционирање на Академијата за јавни финансии	Министерство за финансии	K4/2025	Завршено: Академијата за јавни финансии беше организирана согласно со Правилникот за внатрешна организација и работа на Министерството за финансии со бр. 01-11277/1 од 29 декември 2022 година.				
	2. Зајакнати капацитетите за човечки ресурси на Академијата за јавни финансии, преку екипирање, обука и опремување	Министерство за финансии	K4/2025	Во тек на реализација: Процесот на екипирање на Академијата за јавни финансии е започнат. Објавен беше јавен оглас за пополнување на две работни места и оваа процедура е во завршна фаза. Понатаму, активни се две постапки за спогодбено преземање на две лица од други институции во Министерството за финансии. Процесот на обезбедување на просторини во министерството е започнат.			Согласно со годишниот план за вработување за 2023 година планирани се пополнување на уште две работни места.	01.12.2023
МЕРКА 2: Изработка и имплементација на курикулум								

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРИТЕТ								
Мерка	Активност							
АКТИВНОСТ								

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРИТЕТ								
Мерка								
Активност								
				Завршено	Во тек на реализација	Незапочнато		
ПРИОРИТЕТ 3: Финансиска инспекција								
МЕРКА 1: Зајакнување на институционалната основа на функцијата на финансиската инспекција								
АКТИВНОСТ								
	1.Подобрување на законската рамка	МФ	K1/2023	Завршено: На 30 јануари 2023 година Собранието го усвои новиот Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.19/23)				
	2.Воведување на систем на годишно наградување на финансиските инспектори базиран на резултати	МФ	K4/2025	Во тек на реализација: Во тек е подготовката на Упатство за начинот на следење, мерење и проценка на ефективностa на финансиската инспекција во јавниот сектор, како основа за доделување награда за најдобар инспектор согласно законски утврдени критериуми и Процедурата за вршење на финансиска инспекција со прилози кон истата.			Врз основа на новиот Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор, во тек е подготовката на Упатство за начинот на следење, мерење и проценка на ефективностa на инспекторите, како основа за доделување награда за најдобар инспектор согласно законски утврдени критериуми.	K4/23 (Доделена награда за најдобар инспектор за 2023 година)
	3.Подобрени методологии и систематизација (зголемување на додадената вредност на функцијата за финансиска инспекција)	МФ	K4/2025	Во тек на реализација: Во тек е подготовката на Процедурата за вршење на финансиска инспекција со прилози кон истата и постапка за унапредување на 4 вработени во финансиската инспекција				K3/23
МЕРКА 2: Зајакнување на капацитетот на човечките ресурси на финансиска инспекција								
АКТИВНОСТ								
	1.Дизајнирање концепт за стекнување лиценца за финансиски инспектор	МФ	K4/2023	Во тек на реализација: Во тек е подготовката на Програма за теоретска обука и практична работа за стекнување лиценца за финансиски инспектор како и формата и содржината на потврдата за успешно завршена обука и Програма за полагање испит за стекнување лиценца за финансиски инспектор.			Идните чекори/акции кои треба да се преземат во следниот период се однесуваат на донесување на Програма за обуки за вршење финансиска инспекција за 2023 година, како и на финализирање и донесување на Програма за теоретска обука и практична работа за стекнување лиценца за финансиски инспектор како и формата и содржината на потврдата за успешно завршена обука и Програма за полагање испит за стекнување лиценца за финансиски инспектор.	K3/23
	2.Подготовка на Програма за обука на финансиските инспектори на годишно ниво	МФ	K1/2025				Во тек е подготовката на Програма за обуки за вршење финансиска инспекција за 2023 година	K3/23
СТОЛБ VII: Надворешна контрола и парламентарен надзор								
ПРИОРИТЕТ 1: Надворешна ревизија								
МЕРКА 1: Зајакнување на правната рамка за надворешна ревизија								
АКТИВНОСТ								
	1.Следење на постапката за иницирање на уставни измени за остварување на уставна независност на ДЗР во согласност со принципите, стандардите и упатствата на ИНТОСАИ	ДЗР	K4/2025	Завршено: Во рамките на Твининг проектот изготвени се нацрт амандмани за изменување и дополнување на Уставот на РСМ за регулирање на ДЗР како уставна категорија и истите се поднесени до Владата на РСМ, Министерството за правда и Собранието на Република Северна Македонија.			Се очекува иницирање на постапка за усвојување на уставните амандмани од страната во Собранието.	K4/25
	2.Зајакнување на правната рамка за надворешната ревизија со цел зајакнување на финансиската и оперативната независност на ДЗР во согласност со принципите, стандардите и упатствата на ИНТОСАИ	ДЗР	K4/2022	Во тек на реализација: Во рамките на Твининг проектот изготвен е нацрт закон за државната ревизија. За овој предлог закон во 2022 година обезбедени се и мислење од твининг партнерите ВРИ на Република Хрватска и ВРИ на Република Бугарија, како и мислења од одделението за буџет на Европската комисија и од ИДИ ИНТОСАИ. Нацрт законот за државната ревизија, од страна на Главниот државен ревизор е предаден на овластениот предлагач, односно Министерството за финансии за понатамошно постапување. Во февруари 2023 година, нацрт законот за државната ревизија од страна на Министерството за финансии е поставен на ЕНЕР за јавна консултација, во исто време истиот е доставен до МИОА, Министерство за правда и Секретаријатот за законодавство на мислење.Од страна на надлежните институции добиени се забелешки по однос на истиот, додека со претставници на ДЗР одржаа состаноци со претставници од МИОА и Министерство за правда во однос на овој закон.			Се очекува иницирање на постапка за усвојување на Законот за државната ревизија од страната во Собранието.	K4/23

		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРИТЕТ								
Мерка								
Активност								
МЕРКА 2: Зајакнување на институционалните капацитети и капацитетите на човечките ресурси на ДЗР								
АКТИВНОСТ								
1.Изготвување на нови или подобрени стратешки, плански и методолошки акти на ДЗР		ДЗР	K4/2024	Завршено. Во рамките на Твининг проектот изготвена е Стратегија за развој на ДЗР за периодот 2023-2027 година. Истата е усвоена и започната е нејзина имплементација, исто така изготвени се нови методолошки акти на ДЗР. Во идниот период ќе бидат изготвени нови Стратешките документи во согласност со Стратегијата за развој на ДЗР за 2023 -2027 година, како и други методолошки акти во соработка со други ВРИ и Меѓународни организации.			ДЗР ќе продолжи со имплементацијата на Стратегијата за развој на ДЗР 2023 - 2027 и во 2023 година. Врз основа на Стратегија за развој на ДЗР за периодот 2023-2027 година, ќе се донесат нови стратешки документи на ДЗР. Останатите методолошки акти ќе бидат изготвени согласно стратешките и плански документи на ДЗР и согласно барањата на ИНТОСАИ.	K4/25
2.Зајакнување на капацитетите за спроведување на ревизиите		ДЗР	K4/2025	Завршено. Активностите за зајакнување на капацитетите за спроведување на ревизиите се одвиваа согласно Годишниот план за континуирано професионално усовршување на ДЗР за 2023 година и Стратегијата за развој на човечките ресурси во ДЗР за 2021-2023 година.			Активностите за понатамошно зајакнување на капацитетите за спроведување на ревизиите се очекува да се одвиваат согласно стратешките и планските акти на ДЗР и Годишниот план за континуирано професионално усовршување на ДЗР за 2023 година.	K4/25
3.Зголемување на видливоста на ДЗР и комуникацијата со засегнатите страни		ДЗР	K1/2025	Завршено. Активности за зголемување на видливоста на ДЗР и комуникацијата со засегнатите страни се одвиваат согласно Комуникациската стратегија на ДЗР за 2020-2023 година. Во текот на 2023 година усвоени се повеќе интерни процедури со цел навремено и поквалитетно презентирање на ревизорските активности и резултатите од вршењето на државната ревизија и подобрување на внатрешната и надворешната комуникација во ДЗР и во исто време зголемен е број на засегнати страни до кои се доставуваат Конечните ревизорски извештаи.			Активностите за понатамошно зголемување на видливоста на ДЗР и комуникацијата со засегнатите страни ќе се одвиваат согласно Комуникациската стратегија на ДЗР за 2020-2023 година и согласно планираните проектни активности. Во 2023 година се очекува донесување на нова Комуникациска стратегија 2024-2027 година.	K4/25
ПРИОРИТЕТ 2: Парламентарен надзор								
МЕРКА 1: Воспоставување на механизам за разгледување на ревизорските извештаи и преземените мерки по дадените препораки во ревизорските извештаи во Собранието								
АКТИВНОСТ								
1.Усвојување на Процедури во ДЗР за изготвување и доставување на ревизорски извештаи и други документи до Собранието на РСМ		ДЗР	K4/2024	Во тек на реализација: Изготвени се процедури на ДЗР за изготвување и доставување на ревизорски извештаи и други документи до Собранието. Истите ќе бидат усвоени по донесување на новиот Закон за државната ревизија и прилагодување на содржината на процедурите согласно истиот. Нацрт Законот за државната ревизија, од страна на Главниот државен ревизор е предаден на овластениот предлагач, односно Министерството за финансии за понатамошно постапување.			Се очекува донесување на новиот Закон за државната ревизија, прилагодување на содржината на процедурите со законот и усвојување на истите.	K4/24
2.Усвојување на Процедури на Собранието на РСМ за механизмот за разгледување на ревизорските извештаи (од приемот на ревизорските извештаи и другите документи до усвојувањето на заклучоците за нив и следењето на имплементацијата на препораките).		Собрание на РСМ	K4/2024	Во тек на реализација: Изготвени се процедури на Собранието за механизмот за разгледување на ревизорските извештаи (од приемот на ревизорските извештаи и другите документи до усвојувањето на заклучоците за нив и следењето на имплементацијата на препораките). Истите ќе бидат усвоени по донесување на новиот Закон за државната ревизија и прилагодување на содржината на процедурите согласно истиот. Нацрт Законот за државната ревизија, од страна на Главниот државен ревизор е предаден на овластениот предлагач, односно Министерството за финансии за понатамошно постапување.			Се очекува донесување на новиот Закон за државната ревизија, прилагодување на содржината на процедурите со законот и усвојување на истите.	K4/24
3.Изготвување на збирни извештаи од конечни ревизорски извештаи по поделни области и нивно доставување до Собранието на РСМ		ДЗР	K4/23	Завршено: До Собранието доставени се три збирни извештаи кои претставуваат сублимат на клучните наоди од поединечно извршените ревизии на успешност и ревизии на регуларност согласно Годишната програма за работа на ДЗР за 2021 и 2022 година.			Да се продолжи со изготвување и доставување на збирни извештаи до Собранието. Се очекува збирните извештаи да бидат разгледувани од страна на Собранието согласно Меморандумот за соработка.	Во континуитет.
МЕРКА 2: Зајакнување на институционалните капацитети за разгледување на ревизорските извештаи во Собранието на РСМ								
АКТИВНОСТ								
1.Подготовка на План за обука на Подготовка на План за обука на пратениците и администрација во Собранието на РСМ заради олеснување на разбирањето на ревизорските извештаи и подготовка за дебата за ревизорските извештаи.		Собрание на РСМ	K4/2024	Незапочнато: Активноста планирана во рамки на Твининг проектот беше откажана со допис од Собранието. Главна причина за нереализирањето на активноста беше непотпишаниот Меморандум за соработка во периодот кога активноста требаше да биде реализирана. Меморандумот за соработка се потпиша на затворањето на проектот, на Завршната конференција одржана на 21 октомври 2022 година.			Подготовката на План за обука на пратениците и администрација во Собранието заради олеснување на разбирањето на ревизорските извештаи и подготовка за дебата за ревизорските извештаи ќе биде спроведена по донесување на новиот Закон за државната ревизија.	K4/24
2.Спроведување на обуки согласно Планот за обуки на пратениците и администрација во Собранието на РСМ заради олеснување на разбирањето на ревизорските извештаи и подготовка за дебата за ревизорските извештаи		Собрание на РСМ	K4/2024	Во тек на реализација: И покрај тоа што не е подготвен План за обука, започнати се активности за обучување на собраниските служби во соработка со Националниот демократски институт НДИ. (Активноста планирана во рамки на Твининг проектот беше откажана со допис од Собранието).			Да се продолжи со активностите за обука на собраниските служби.	Во континуитет
3.Спроведување на активности за зајакнување на соработката со Комисијата за финансирање и буџет, Парламентарниот институт при Собранието на РСМ и Парламентарната буџетска канцеларија на Собранието на РСМ		Собрание на РСМ	K4/2024	Завршено: Со поддршка на Националниот демократски институт НДИ, во април 2023 година ДЗР и Собранието, вклучително и Комисијата за финансирање и буџет, Парламентарната буџетска канцеларија и Парламентарниот институт одржаа средба на која разговараа за поголема соработка меѓу институциите и надзор на јавното трошење. Во месец јуни со поддршка на НДИ, претставници од ДЗР ги споделија сопствени знаења и информации во рамки на работилницата „Градење капацитети на собраниската служба за анализа и разгледување на извештаите на Државниот завод за ревизија“, на која присуствуваа претставници од Парламентарниот институт, Парламентарната буџетска канцеларија, одделението за внатрешна ревизија и советниците од Комисијата за финансирање и буџет.			Да се продолжи со активностите за зајакнување на соработката со Комисијата за финансирање и буџет, Парламентарниот институт при Собранието и Парламентарната буџетска канцеларија на Собранието.	Во континуитет.

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРИТЕТ								
Мерка	Активност							
СТОЛБ VIII: УЈФ на локално ниво								
ПРИОРИТЕТ 1: Фискална децентрализација								
МЕРКА 1: Подобрување на фискалниот капацитет и зголемување на приходите на								
АКТИВНОСТ								
1.Нов/ревидирање на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа	МФ – Сектор за буџети и фондови	K4/2024	Незапочнато: Со техничка помош на УНДП во 2022 година направена е проценка на постојниот Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа и добиените заклучоци и препораки ќе бидат добра основа за подготовка за донесување на нов Закон.	Во втората половина од 2023 ќе започнат активности за подготовка на новиот Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа кој треба да се усогласи со одредбите од новиот Закон за буџети, добивање на мислења и забелешки од страна на заинтересирани страни и доставување на Законот до Владата на РСМ и Собранието на РСМ. По донесувањето на Законот ќе се поготват и донесат подзаконски акти .	K4/24			
2. Зголемување на сопствените приходи на општините, пораст на средствата кои се распределуваат на општините од централниот буџет и воведување на критериуми за успешност и за воедначување	МФ -Сектор за буџети и фондови МФ-Сектор за јавни приходи, даночна и царинска политика	K4/2025	Во тек на реализација: Приходите од данок на личен доход постепено се зголемуваат од 3% на 6% до 2024 г., така што стапката за 2023 г. изнесува 5% и се очекува пораст на приходите на 800 мил. денари. Во 2023 г. на општините им се обезбеди средства во висина од 5,5% од наплатениот данок на додадена вредност остварен во претходната фискална година, распределен во три дела и тоа: основен дел – 4,5%, дел за перформанси – 0,5% и дел за воедначување – 0,5%. Делот за перформанси ги наградува општините што имаат подобра реализација на сопствените приходи во споредба со планираните сопствени приходи и повисока наплата на сопствените приходи во тековната година во споредба со просекот од реализираните сопствени приходи во претходните три години. Делот за воедначување е наменет за надминување на разликите согласно фискалниот капацитет на општините поради ограничен капацитет на ресурси. Како резултат на измените во Законот во текот на 2022 г. општините добија дополнителни 291 мил. денари, во 2023 г. дополнителни 684 милиони денари. Изработена е ексел алатка за распределба на приходите од дотацијата за ДДВ и нова Уредба за распределба на приходите од данокот на додадена вредност. Исто така приходите на општините се зголемени имајќи ги предвид последните измени во Законот за даноците на имот, кои се однесуваат на стапките на данокот на имот, при тоа основните стапки на данокот на имот не се променија, но се зголеми стапката за имот кој не се користи повеќе од шест месеци во текот на годината од сопственикот или пак не се дава под закуп, како и стапката доколку не се пријави дали недвижниот имот се користи или не. Законските измени се применуваат од 01.01.2022 година. Во рамките на проектот на УСАИД формирана е РГ со претставници на 9 институции и во тек е подготовка на измени на Законот за даноци на имот.	Следните чекори се во насока на следење на порастот на приходите на единиците на локалната самоуправа и изнаоѓање на можности за нови извори за финансирање кои ќе овозможат зголемување на приходите. Приходите од данок на личен доход и приходите од данокот на додадена вредност во во 2024 година се обезбедуваат со стапка од 6% . Во наредниот период ќе се подготват Измени на Законот за даноци на имот.	K4/24			
3.Ревидирање на критериумите за распределба на блок и наменски дотации и утврдување на критериуми за распределба на капитални дотации	МФ-Сектор за буџети и фондови Министерство за образование и наука Министерство за труд и социјална политика Министерство за култура Министерство за одбрана Други надлежни	K4/25	Во тек на реализација: Во соработка на надлежните министерства од кои се трансферираат блок и наменски дотации се разгледуваат можностите за измена на критериумите според кои се распределуваат овие средства по општини. Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ и Светска Банка имаат подготвено нова методологија за распределба на блок дотацијата за основно образование и во моментот истата се разгледува. Со техничка поддршка на СИГМА во тек е разработка на искуства од земјите членки за распределба на блок дотацијата за култура, и се разгледуваат и можности за распределба на наменски дотации на противпожарна заштита и блок дотации за предучилишна возраст, искуства и предлози. Во рамките на техничката помош на УНДП ќе се подготви компаративна анализа со искуства во соседните земји и земјите-членки на ЕУ за распределба на капиталните трансфери.	Во соработка со надлежните министерства од кои се префлаат блок и наменски дотации, се анализираат можностите за измена на критериумите за распределба на овие средства по општини. Во рамките на техничката помош на УНДП, ќе се направи компаративна анализа со некои од соседните земји и земјите-членки на ЕУ за распределба на капиталните трансфери, ќе се анализираат искуствата и ќе се подготви Уредба за распределба на капитални грантови.	K4/25			
МЕРКА 2: Регионален и локален развој								
АКТИВНОСТ								
1.Формирање Агенција за регионален и локален развој и постигнување рамномерен регионален развој	Министерство за локална самоуправа	K4/2024	Во тек на реализација: Формирана е работна група за изготвување на законски решенија за формирање на Агенција за регионален и локален развој, составена од претставници на Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, Бирото за регионален развој, Кабинет на заменикот на Владата задолжен за економски прашања, Министерство за правда, Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, Министерството за информатичко општество и администрација и ЗЕЛС. Со техничка помош од УСАИД ангажиран е локален експерт и изработена е компаративна анализа со искуства од земји кои имаат ваков облик на институции и предлог сценарија за моделот за трансформација и од страна на Министерството за локална самоуправа доставена е информација до Владата.	Во наредниот период, се очекува Владата да ги разгледа предложените сценарија и да се превземат следните активности околу формирањето на Агенцијата за регионален и локален развој.	K4/24			

СТОЛБ		Институција носител	Краен рок за реализација	Статус на реализација на активност			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРИТЕТ								
Мерка	Активност							
				Завршено	Во тек на реализација	Незапочнато		
ПРИОРИТЕТ 2: Финансиска дисциплина, транспарентност и отчетност на локално ниво								
МЕРКА 1: Зголемување на финансиската дисциплина								
АКТИВНОСТ								
	1.Реално планирање на приходите и расходите на општините	МФ-Сектор за буџети и фондови	континуирано	Завршено: Донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со кој се овозможува пореално планирање на буџетот на општините при што процентот од 30% се враќа на 10%, но при тоа се дава можност доколку општината заклучно со третиот квартал оствари реализација на сопствените приходи на основниот буџет над 75%, да има можност дополнително да ги зголеми планираните приходи до најмногу 20%. Во овој период редовно се следи и контролира дали буџетите на ЕЛС се подготвени согласно постојната законска регулатива. За 2023 година процентот изнесува 20% со дополнителни 10% заклучно со третиот квартал. Додека пак за 2024 година процентот ќе изнесува 15% со дополнителни 15% доколку реализацијата на сопствени приходи заклучно со третиот квартал надминува 75% од планираните.			Со донесувањето на законот се имплементираат одредбите кои се однесуваат за планирањето на приходите на општините. Продолжува континуираното следење на реалното планирање на буџетите на ЕЛС.	K4/25
	2.Рационализација во работењето и намалување на непотребните расходи	МФ-Сектор за буџети и фондови	континуирано	Во тек на реализација: Се следи наменското трошење на средствата и намалување на непродуктивните трошења.			Ќе се продолжи со следењето и анализа на добиените резултати.	K4/25
	3.Анализа на обврските на општините, прогласување финансиска нестабилност и преземање на мерки за финансиска консолидација	МФ-Сектор за буџети и фондови МФ - Сектор за управување со јавен долг	континуирано	Во тек на реализација: Се следат доспеаните ненамирани обврски пријавени во ЕСПЕО системот, како и доспеаните ненамирани обврски пријавени во периодичните извештаи, на квартално ниво, како и следење на исполнување на условите за прогласување на финансиска нестабилност и следење на задолжувањето на општините.			Ќе се продолжи со следењето и анализа на добиените резултати, поголема финансиска проверка од финансиска инспекција.	K4/25
МЕРКА 2: Зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето на општините								
АКТИВНОСТ								
	1.Зголемување на контролата од страна на државата	МФ-Сектор за финансиска инспекција во јавен сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата	континуирано	Во тек на реализација: Донесен е новиот Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор. Со цел зајакнување на контролата од страна на државата, од вкупно отпочнати 266 постапки на финансиска инспекција кај субјекти од јавниот сектор на локално ниво, спроведени се вкупно 159 постапки, додека 107 постапки се во тек.			Спроведување на останатите 107 постапки и отпочнување нови постапки на финансиска инспекција кај субјекти од јавниот сектор на локално ниво.	K4/25
	2.Подобрување на транспарентноста и навремено информирање на пошироката јавност за работењето на општината	МФ-Сектор за буџети и фондови	континуирано	Во тек на реализација: На веб-страницата на Министерството за финансии објавени се податоците за реализираните приходи и расходи на општините за четвртиот квартал 2022 и за првиот квартал 2023 година, податоци за доспеани неплатени обврски добиени од ЕСПЕО системот за четвртиот квартал 2022 и за првиот квартал 2023 година, Предлог Завршната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, каде се вклучени и завршните сметки на општините за 2022 година. Со поддршка на УНДП на веб-страниците на општините и веб-страницата на Министерството за финансии се објавуваат финансиски индикатори од периодичните финансиски извештаи на околу 40 општини.			Продолжува следњата на транспарентноста.	K4/25